

20191832887

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 226 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПРОСТОРНИ ЕДИНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2013), во членот 3 став (1) пред алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 1 и 2 кои гласат:

„ - држава;

- статистички регион;“

Алинеите 1, 2, 3, 4 и 5, стануваат алинеи 3, 4, 5, 6 и 7.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Податоците за статистичките региони служат за статистички, економски и административни цели.“

Член 2

Во членот 4 алинеа 1 по зборовите: „матичен број (шифра)“, се става записка и додава зборот: „површина“.

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„Податокот за површината на државата како просторна единица се презема од Регистарот за просторни единици.“

Член 4

Во членот 9 став (1) по алинејата 2, се додава нова алинеја 3 која гласи:

„ -назив на седиштето на единица на локална самоуправа;“

Алинеите 3, 4, 5 и 6, стануваат алинеи 4, 5, 6 и 7.

Член 5

Во членот 10 став (1) пред алинејата 1, се додаваат две нови алинеи 1 и 2 кои гласат:

„ - реден број на организациона единица при Агенцијата (Центар за катастар на недвижности Скопје/Одделение за катастар на недвижности);

- назив на организациона единица при Агенцијата (Центар за катастар на недвижности Скопје/Одделение за катастар на недвижности);“

Алинеите 1, 2, 3 и 4, стануваат алинеи 3, 4, 5 и 6.

Член 6

Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи:

„ Списокот на населените места ги содржи следните податоци:

- матичен број на единица на локална самоуправа;

- назив на единицата на локална самоуправа;
- назив на населено место;
- матичен број на населено место;
- површина;
- статус на населено место и
- број во список на промена.“

Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици („Службен весник на Република Македонија“ број 139/2013), прилогот број 4 се заменува со нов прилог.

Член 7

Во членот 12 ставот (1) се менува и гласи:

„Списокот на статистичките кругови ги содржи следните податоци:

- матичен број на единица на локална самоуправа;
- назив на единица на локална самоуправа;
- матичен број на статистички круг;
- површина;
- матичен број на населено место;
- назив на населено место;
- шифра на катастарска општина и
- број во список на промена.“

Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2013), прилогот број 5 се заменува со нов прилог.

Член 8

Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи:

„Списокот на пописните кругови ги содржи следните податоци:

- матичен број на единицата на локална самоуправа;
- назив на единицата на локална самоуправа;
- матичен број на статистички круг;
- површина;
- реден број на пописниот круг во рамките на статистичкиот круг;
- реден број на пописниот круг во рамките на единицата на локална самоуправа;
- матичен број на населеното место;
- назив на населеното место;
- шифра на катастарската општина и
- број во списокот на промена.“

Во Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици („Службен весник на Република Македонија“ број 139/2013), прилогот број 8 се заменува со нов прилог.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.0102-11531/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Мандева**, с.р.

